

Кратко образложение за работењето на РЖ Институт А.Д. во периодот 01.01. – 30.06.2016 година


Во првото полугодие од 2016 година РЖ Институт продолжува со консолидација на работењето по изминатата 2015 година која беше прва година со негативен нето-резултат во последните 15 години од работењето на РЖ Институт.

Во периодот 01.01. – 30.06.2016 е остварен негативен финансиски резултат, но со очигледно подобрување во однос на истиот период од претходната година.

I. БИЛАНС НА УСПЕХ

Оперативните приходи на РЖ Институт за првото полугодие од 2016 година изнесуваат 48 милиони денари, ниво слично на набљудуваниот период во минатата година.

Во рамки на приходите, во првото полугодие од работењето забележлива е намалена продажба на огноотпорни материјали наменети за челичната индустрија, и тоа торкет маса за 20%, печен доломит за 17%, кондиционер за троска за 20% и маса за набивање со 14% пониска реализација.



Оперативните расходи изнесуваат 55,8 мил. денари и се пониски за 16% во однос на истиот период лани. Кога во пресметката ќе се земе предвид промената на залихите во износ од 900 илјади денари, изминатиот период РЖ Институт оствари **оперативна загуба** во износ од 6,9 милиони денари.

Трошоците за **амортизација** изнесуваат вкупно 6,3 милиони денари и во споредба со лани тие се повисоки за 6%.

Финансиските приходи изнесуваат 2,7 мил. денари, а **финансиските расходи** изнесуваат 4,2 милиони денари и се помали за 74% во однос на истиот период лани. Во нив учество земаат расходите врз основа на камати во износ од 2,7 мил. денари и расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето во висина од 1,5 милиони денари.

Кога на оперативната добивка ќе се вкалкулираат финансиските расходи и даноците, остварена е **нето-загуба** од 8,38 мил. денари. Иако вкупниот резултатот е негативен, во споредба со изминатата година оваа загуба е помала за 120% така што забележливо е опоравување од 2015 година, која претставуваше потешка година за работењето на РЖ Институт.

II. БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Постојаните средства во првата половина од 2016 година се намалени за 7% во однос на истиот период ланската година.

Тековните средства изнесуваат 168 мил. ден. и се пониски за 32% во споредба со лани. Најголемо е двојното намалување на залихите и намалувањето на побарувања од купувачите за 30%.

Вкупните залихи изнесуваат 40 мил.денари и во однос на истиот период минатата година, тие се намалиле за 53% на вкупно ниво. Кај нив најголемо учество имаат залихите на готови производи и залихите на производство во тек.



Залихите на готови производи главно се состојат од бакарни легури и уметнички одлеаноци, додека пак главно учество во *залихите на производството во тек* имаат бронзени одлеаноци кои се во фаза на изработка.

Побарувањата од купувачи изнесуваат 76,4 милиони денари и се на ниво пониско за 30% во споредба со лани.

Ставката на **обврски** е намалена за 16% во споредба со 30.06.2015 г, од кои тековните имаат намалување за 23%, а долгорочните обврски – за кредити бележат намалување за 11% кое е резултат на отплатата на достасаните ануитети.

III. РЕЗИМЕ

РЖ Институт е во фаза на опоравување на состојбата по претходната негативна година, со сеуште актуелни потреби од солидна финансиска ликвидност, следствено поголемо искористување на производствените капацитети и намалени просечни трошоци по единица производ.

Менаџментот презема неколку мерки за кротење на трошоците и консолидација на компанијата, при што очекуваме подобро работење во второто полугодие од годината. Се разгледуваат и сите опции за проширување на асортиманот врз основа на постоечката производна опрема и ресурси, како на пример услуги на пескарање со нашите постоечки пескари, жарење на метални конструкции, црковни елементи кои досега не сме ги произведувале итн, а во насока на остварување на позитивни финансиски резултати.

РЖ ИНСТИТУТ АД СКОПЈЕ